


НАСОКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА Декларација за плаќање тип 11 во СОЦДАД



Република Северна Македонија
Царинска Управла
НАРНА • CUSTOMS


CDEPS

Login

Username:

Password:

По најава во системот, се одбира ТДП (Trader Decleration Processing)



» Почетна страница


Функции

- Прегледај / Отстрани додепувања
- Задржи ги податоците на Моја сметка
- Промени лозинка
- Дојдовни пораки
- Податоци за веб услуги
- Пребарување на потпишани поднесувања

Апликации

- CLIS**
CLIS - Laboratory
- REG**
User Registration
- GMS**
Guarantee Management System
- MEOS**
Management of Econ. Operators System
- TDP**
Trader Declaration Processing
- ARS**
Accounting Revenue Service
- RDS**
Reference Data Service

Се одбира Поднесување на акцизна декларација (Таб Акцизи – Акцизна постапка- Акцизни давачки- Поднесување на акцизна декларација)



Дејства Транзит Увоз Извоз Акцизи Help

» Почетна страница

Дејства

- Промена на активен трговец
- 1585737813206
- 1585651421957
- 1585651261035

Акцизи

- Акцизна постапка
 - Акцизни давачки
 - Акцизни марки
 - Враќање на акциза
 - Акцизно повластено користење
- Примерок
- Вчитување на документ
- Баране за консултација
- Пресметување на давачки

СТАТУС	ТИП	ДЕЈСТВО
р. 1, 2020	EXD15	ср. апр. 1, 2020
р. 31, 2020	EXD15	вт. мар. 31, 2020
р. 31, 2020	EXD15	вт. мар. 31, 2020

Поднесување на акцизна декларација

Поднесување на декларација за плаќање по промена на акциза

СТАТУС ТИП ДЕЈСТВО

Поднесување на декларација

Поднесување на декларација

Поднесување на декларација

Во вид на декларација се одбира (11) Декларација за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс , лигнит и нафтен кокс.

Во акцизен период – година и акцизен период – месец се одбира годината и месецот.

Акцизна декларација

» Поднесување на декларација за акцизни давачки Пресметување на давачки Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Декларација

Декларација за акцизни давачки

Вид на декларација Ве молиме изберете

Акцизен период - година Ве молиме изберете

Акцизен период - месец (1) Декларација за пуштање во промет без ослободување

Датум на акцизен период (2) Декларација за пуштање во промет со ослободување

Акцизен период (3) Декларација за пуштање во промет поради престанок на важење на дозвола на имател на даночен склад

Краен рок за поднесување - датум (5) Повторно полнење

Шифра на акцизно одложување (6) Производство на стоки надвор од договорот за откажување

Шифра на категорија на национален производ (7) Ослободување како мостри, за меѓународен саем, за изложба или друга изведба

(8) Декларација за производство за Мали потрошувачи

(9) null

(10) null

(11) Декларација за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс

(12) null

Надлежен орган) Царинска испостава

Референтен број 1587027532766

Ознака за резервна постапка

Референтен број за резервна постапка

Датум на поднесување 16.04.2020

Коментари

Во шифра на категорија на национален производ се одбира (E) Енергетски производи

Декларација

Декларација за акцизни давачки

Вид на декларација (11) Декларација за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс

Акцизен период - година 2020

Акцизен период - месец 03

Датум на акцизен период 15.04.2020

Акцизен период Ве молиме изберете

Краен рок за поднесување - датум 15.04.2020

Шифра на акцизно одложување

Шифра на категорија на национален производ Ве молиме изберете

Надлежен орган) Царинска испостава

Референтен број

Референтен број 1587027532766

Ознака за резервна постапка

Референтен број за резервна постапка

Датум на поднесување 16.04.2020

Коментари

Ве молиме изберете

(A) Алкохол и алкохолни пијалаци

(E) Енергетски производи

(T) Тутунски добра

Кај (Надлежен орган) Царинска испостава во референтен број се одбира МК009000 Централна управа

Акцизна декларација

» Поднесување на декларација за акцизни давачки Пресметување на давачки Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Декларација

Декларација за акцизни давачки

Вид на декларација (11) Декларација за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс

Акцизен период - година 2020

Акцизен период - месец 03

Датум на акцизен период 15.04.2020

Акцизен период Ве молиме изберете

Краен рок за поднесување - датум 15.04.2020

Шифра на акцизно одложување

Шифра на категорија на национален производ (E) Енергетски производи

Надлежен орган) Царинска испостава

Референтен број МК009000

Референтен број 1587027532766

Ознака за резервна постапка

Референтен број за резервна постапка

Датум на поднесување 16.04.2020

Коментари

Трговци

МК009000

МК005091) Ци Блато

МК005234) HISTORY TEST

МК008010) Customs Office

МК009000) Централна Управа

DEPENDENCIA

Во делот Трговци Испраќач автоматски се отчитуваат податоците

Во Главен дел – Акцизна декларација – кај шифра на вид на ослободување нема никакви дејства. Кај Шифра на национален производ се кликува на лупата десно.

Главен дел - Акцизна декларација

Наименование: 1

Шифра на вид на ослободување: [dropdown]

Шифра на национален производ: K100K00010041 Нафтен кокс калциниран [search] [x]

Шифра од КН: 27131200

Национално потекло: [checkbox]

Испорачани количини на крајниот потрошувач: [input] Gj [input]

Набавени количини: [input]

Испорачани количини без плаќање на акциза: [input]

Потрошени количини за сопствени потреби: [input]

Испорачани количини на повластен корисник: [input]

Залиха: [input]

Следи пополнување на полињата

- Испорачани количини на крајниот потрошувач (количината на која се пресметува и плаќа акциза)
- Набавени количини
- Испорачани количини без плаќање на акциза
- Потрошени количини за сопствени потреби
- Испорачани количини на повластен корисник (тука се става и количината која е испорачана кон секој имател на одобрение за повластен корисник)
- Залиха

Следен чекор е пресметување на давачки

Акцизна декларација

» Поднесување на декларација за акцизни давачки Пресметување на давачки Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Вкупна пресметка на акцизни давачки

Се кликува на Провери декларација и доколку не се појават грешки се појавува пораката Проверката е успешна, не се пронајдени грешки.

Акцизна декларација

» Поднесување на декларација за акцизни давачки Пресметување на давачки Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

• Проверката е успешна, не се пронајдени грешки

Вкупна пресметка на акцизни давачки

Вкупен износ на акцизни давачки: 21769.00

Тогаш се кликува на Поднесување на декларација.

Истата електронски се потпишува со дигитален сертификат.

Акцизна декларација

» Поднесена декларацијата Печата

Submit

Успешно комплетирање од Поднесување на декларација за 1576229193931 - Состојба : Поднесена

Декларацијата сеуште не е финално поднесена, односно сеуште може да се провери и по потреба измени.

За финално, конечно поднесување, се пребарува декларацијата од насловната страна на трейдер порталот

Дејства Транзит Увоз Извоз Акции Help

Почетна страница

» Почетна страница

Дејства	LRN	РБДЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	ТИП	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1585737813206	20МКХД9000000000213	1	сре., апр. 1, 2020	EXD15	сре., апр. 1, 2020	Се чека плаќање	МК	Показ на движење
	1585651421957	20МКХД9000000000205	1	вт., мар. 31, 2020	EXD15	вт., мар. 31, 2020	Поднесена	МК	Показ на движење
	1585651261035	20МКХД90000000001F7	1	вт., мар. 31, 2020	EXD15	вт., мар. 31, 2020	Пред прифаќање	МК	Показ на движење

Покрај статусот поднесена е ЕДБ бројот и веднаш до него Приказ на движење (линк).

Со клик на линкот се отвора поднесената декларација (слика поддолу) и со клик на Дејство се појавуваат опции за Поднеси измена, Поднесување на финални измени, Поднеси откажување и Вчитување/Приказ на прилози.

Дејства Транзит Увоз Извоз Акции Help

Пребарување на акцизен документ Приказ на движење

» Движење Прегледајте го потпишани порак Печата Дејство

Дејства	РБДЕРБ/РБАД	Датум на поднесување	Поднеси измена
Промена на активен трговец	20МКХД9000000000157	Tue Jan 28 15:05:10 CET 2020	Поднесување на финални измени
	ЛРБ	Tue Jan 28 15:05:12 CET 2020	Поднеси откажување
	Порак Вид	ИКАД	Вчитување/Приказ на прилози
	Порак Статус	Поднесена	

За конечно поднесување на декларацијата кликува на Поднесување на финални измени.

Се појавува декларацијата, доколку има потреба од измени се прават измени па се поднесува финално, доколку е во ред директно се кликува на Поднесување, а потоа се потпишува со дигитален сертификат.

По финалното поднесување, декларацијата добива статус Пред прифаќање, а откако царинскиот службени ќе ја априфати се менува во статус Се чека плаќање.

Напомени

- После секое поднесување на декларација, истата се потпишува со дигитален сертификат. Доколку не е потпишана не се прикажува во царинскиот портал за СОЦДАД, односно како да не е поднесена.

- После финално поднесување не можат да се прават измени.